



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition

ЦЕНОВНИК

ECLIPSE CROSS



Важи од: 01.01.2020

Модел	Опрема	Зафатнина	Силина (kW/ks)	Инфо цена EUR со ДДВ	Инфо цена ДЕН со ДДВ
ECLIPSE CROSS 1.5 2WD	6MT INVITE	1590	120/163	23.980	1.481.964
ECLIPSE CROSS 1.5 2WD	6MT INTENSE	1590	120/163	26.480	1.636.464
ECLIPSE CROSS 1.5 2WD	CVT INTENSE	1590	120/163	28.480	1.760.064
ECLIPSE CROSS 1.5 4WD	CVT INTENSE+	1590	120/163	30.480	1.883.664
ECLIPSE CROSS 1.5 4WD	CVT INSTYLE	1590	120/163	33.480	2.069.064

Мак Аутостар

Генерален застапник за Mitsubishi, во Република Македонија

Тел: + 389 2 258 00 00 Факс: +389 2 258 04 01

www.mitsubishimotors.mk

ОПРЕМА: INVITE 1.5 2WD MT

ПЕРФОРМАНСИ

Мотор 1.5L Бензин
Менувач 6MT
Предна погонска оска (2WD)
Сопирачки, 4ABS, ABS со EBD, ASC, TCL, HSA, BAS
Алат и сет за поправка на пневматик, дигалка

БЕЗБЕДНОСТ

SRS воздушни перници, Возачко, совозачко, странични, завесни, за колена на возач
Напреден систем за безбедност, FCM – Автоматско сопирање и предупредување
Напреден систем за безбедност, Предупредување за промена на коловозна лента (LDW)
2WD Активна контрола во свиоци (AYC)
ISO-FIX
Имобилизатор
Систем за мониторинг на притисокот во пневматичите (TPMS)
Систем за сигнализација при ненадејно сопирање (ESS)
Зајакната шасија за зголемена безбедност (RISE) body

НАДВОРЕШНОСТ

Заштитни лајсни на лаците од крилата на тркалата
Кровен спојлер
Ретровизори во боја на каросерија, трепкачи и грејачи
Ветробранско стакло, зелено ламинирано
Стакло од предни прозорци, Темперирана UV заштита
Стакло од задни прозорци, Темни стакла
Петта врата, темно стакло со греење
Надолжни кровни шини (црни)
225/55R18 98H + 18" Алуминиумски

ВНАТРЕШНОСТ

Електрично серво управување (EPS)
Длабинско и висинско подесување, заклучување
3-крак кожно обложен управувач и рачка од менувач
Контроли на управувач, Темпомат, Ограничувач на брзина, Hands free, Аудио, Говорни команди
Возачко седиште, Лизгање, наклонување и висинско регулирање
Совозачко седиште Лизгање и наслонување, заден џеб
Задни седишта Лизгање и наслонување
60:40 деллива и преклоплива клупа
Сонцебран со огледало, капаче и држач за билет x2
Покривка во багажник (роло тип)
Мулти-информациски екран (LCD) и реостат
Остава за мобилен уред (Централен панел, долен дел)
Фиока кај совозач
Приклучок 12v
Централен потпирач со држач за чаши
Приклучок 12v за задни седишта
Подна кутија во багажен простор

КОРИСНОСТ

Автоматска клима контрола
Заден извод за воздух
Display Audio LW/MW/FM радио, CD/MP3, 6 звучници (2 твитери), USB x1
Дигитален аудио сигнал (DAB)
Централно заклучување (Возач)
Безклучен систем за влез, 2 трансмитери со далечинско
Електрични прозорци, Предна и задна врата
Автоматско кревање/спуштање (само возач)
Монитор за заден поглед
Темпомат
Ограничувач на брзина
Hands free систем со говорни команди

ЕЛЕКТРИКА

Проекторски халоген главни светла со мануелно нивелирање
Автоматско вклучување/исклучување на главни светла
Автоматско долго светло (AHB)
Трепкачи на надворешни ретровизори
LED Дневни светла (DRL)
LED задно стоп светло

LED внатрешно осветлување (Преден држач за чаши, остава за мобилен телефон)
Сензори за предни бришачи на ветробран
Предни светла за магла

ОПРЕМА: INTENSE 1.5 2WD MT

Дополнително на/или заменува опрема од INVITE 1.5 2WD MT
Централен дел од преден браник (Сјајно црн)
Решетка на ладилник (Сребрена со хром додатоци)
Ретровизори во боја на каросерија, трепкачи и грејачи и електрично склопување
Ветробран, Звучна изолација
Прозорци од предни врати, Ламинирана UV заштита
H line штоф на седишта со сребрен штеп
Задни седишта, Централен потпирач со држач за чаши
Внатрешни рачки, Хром
Сонцебран со светло x2
Потпирач за раце на подна конзола H-Line со лизгање и остава за очила
Дво-зонска автоматска клима контрола
Сите прозорци автоматско кревање/спуштање (контрола кај возач)
LED внатрешно осветлување (Рачки и џебови од предни врати)
Head Up Екран (HUD)
Автоматско затемнување на внатрешен ретровизор
Странични лајсни на врати (Сребрени)
Паркинг сензори (4 напред, 4 позади)
Безклучен систем за работа (KOS) со прекинувач за мотор
Touchpad контролер
SDA со тенок екран, MW/FM радио, 6 звучници (2 твитери), USB x2

ОПРЕМА: INTENSE 1.5 2WD CVT

Дополнително на/ или заменува опрема од INTENSE 1.5 2WD MT
Спорт мод (8-брзини)
Палки за менувач
Електрична паркинг сопирачка (EPB) со Автоматско задржување на сопирачка
LED главни светла со автоматско нивелирање

ОПРЕМА: INTENSE+ 1.5 4WD CVT

Дополнително на/ или заменува опрема од INTENSE 1.5 2WD CVT
Super All Wheel Control (S-AWC)
Греачи на седишта, возач и совозач
Предупредување за слеп агол (BSW) со Помош за промена коловозна лента (LCA)
Предупредување за вкрстување во сообраќај назад (RCTA)
Контроли на управувач, камера
Multi around приказ

ОПРЕМА: INSTYLE 1.5 4WD CVT

Дополнително на/ или заменува опрема од INTENSE+ 1.5 4WD CVT
Седишта, Материјал, Кожа со портокалов штеп
Седиште возач, Греење на седиште, електрично регулирање 4 насоки, заден џеб
Седиште, Совозач, Греење на седиште
Тапаџир на врати, Предни и задни, додатоци од PVC кожа
Напреден систем за безбедност, Систем за препознавање сообраќајни знаци (TSR)
Напреден систем за безбедност, Адаптивен темпомат (радарски систем) (ACC)
Ултрасоничен систем за ублажување при погрешно забрзување (UMS)
SDA со тенок екран со Rockford Fosgate premium, MW/FM радио, 9 звучници (4 твитери + 1 саб-вуфер), USB x2
Електричен панорамски сончев кров
Греење на управувач
Седишта, Задни, Греење
Греење на ветробран

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 2020 ECLIPSE CROSS

Мотор		
Тип	1.5 MIVEC TC – EURO6d	2.2 DI-D IC TC
Зафатнина	1499	2268
Максимална сила	120(163)/5500 rpm	109(148)/3500 rpm
Максимален вртежен момент	250/2400-4500 rpm	388/2000 rpm

Димензии и тежини		
Вкупна должина	4405 mm	
Вкупна ширина со преклопени ретровизори	1805 mm	
Вкупна висина	1685 mm	
Меѓусокино растојание	2670 mm	
Предна и задна трага	1545/1545 mm	
Растојание од пат	183 mm	
Тежина на празно возило	1425-1560 kg	1675 kg
Капацитет на патници	5	
Багажен простор	341-448 l	

Перформанси		2WD MT	2WD CVT	4WD CVT	8AT
Максимална брзина		205	200	200	193
Забрзување 0-100		9.7	9.7	10.4	11.4
Горивна	Градска л/100км	8.5	7.9	8.8	8.3
	потрошувачк Комбинирано л/100км	7	7.1	7.7	6.9
	а NEDC Отворено л/100км	6	6.6	7	6.1
Резервоар капацитет		63 l		60	60
CO2 g/km комбинирано		159	162	175	183



www.instagram.com/mitsubishimk



www.facebook.com/MitsubishiMotorsMakedonija



www.youtube.com/user/Mitsubishimk



Red Diamond (P62)



Bronze Metallic (C21)



Sterling Silver Metallic (U25)



Lightning Blue Mica (D06)



Silky White Pearl (W13)



Amethyst Black Pearl (X42)



Titanium Gray Metallic (U17)



Polar White Solid (W37)

ГАРАНЦИЈА

5 години или 100,000km

12 години гаранција против корозија

24 часа бесплатна помош на пат во Македонија и земјите во Европа

Забелешка: Сите цени наведени во овој ценовник се изразени во евра и денари со вклучени давачки, и Мак Аутостар го задржува правото истите да ги промени во целост или само делумно без предходно известување. Стандардната како и дополнителната опрема наведени во овој ценовник се исто така предмет на можни промени без предходно известување.